

РЕПЛЕК АД - Скопје

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
КОНСОЛИДИРАНИ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

Скопје, март 2020

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Консолидирани финансиски извештаи	
Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка	3
Консолидиран Извештај за финансиска состојба	4
Консолидиран Извештај за паричните текови	5
Консолидиран Извештај за промените во главнината	6-7
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи	8-38

Додатоци

Додаток 1- Законска обврска за составување на
консолидирана годишна сметка и годишен извештај за
работење

Додаток 2- Консолидирана Годишна сметка
(Биланс на состојба, Биланс на успех
и Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3- Годишен Извештај за работење

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕПЛЕК АД - Скопје

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на РЕПЛЕК АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Консолидираниот Извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2019 година, како и Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот Извештај за промени во главнината и Консолидираниот Извештај за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение) ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕПЛЕК АД - Скопје

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на РЕПЛЕК АД – Скопје заклучно со 31 декември 2019 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на РЕПЛЕК АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

Скопје, 06 март 2020 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



РЕПЛЕК АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември

	<u>Белешка</u>	<u>2019 (000) МКД</u>	<u>2018 (000) МКД</u>
Приходи од продажба	8	1,049,032	974,739
Останати оперативни приходи	9	61,677	12,354
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		10,126	15,843
Набавна вредност на продадени стоки		(149,364)	(144,571)
Употребени сировини и материјали	10	(439,783)	(398,843)
Трошоци за вработени	11	(289,827)	(264,990)
Амортизација	16,17	(3,246)	(2,961)
Останати оперативни расходи	12	(85,736)	(79,427)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)		152,879	112,144
Приходи од финансирање	13	2,702	4,368
Расходи од финансирање	13	(5,033)	(6,232)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		150,548	110,280
Данок од добивка	14	(16,618)	(10,328)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		133,930	99,952
Друга сеопфатна добивка:		-	-
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
ПЕРИОДОТ		133,930	99,952
Нето добивка (загуба) на:			
Акционерите на матичното Друштво		133,930	99,952
Неконтролирано учество во подружниците		-	-
		133,930	99,952
Основна заработка по акција (Во МКД)	15	5,167	3,856

Скопје, 28 февруари 2020 година



За Управен Одбор
Претседател
Иван Туцаров

РЕПЛЕК АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	16	1,218,959	1,147,457
Нематеријални средства	17	10,569	10,774
Вложувања во хартии од вредност	18	18	18
Вложувања во придрожени друштва	18	138	138
Долгорочни депозити во банки	21	-	20,000
Вкупно нетековни средства		1,229,684	1,178,387
Тековни средства			
Залихи	19	233,801	201,715
Побарувања од купувачи и други побарувања	20	377,065	321,175
Депозити во банки	21	-	-
Парични средства	22	74,631	120,914
Вкупно тековни средства		685,497	643,804
ВКУПНО СРЕДСТВА		1,915,181	1,822,191
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	24	886,021	886,021
Премии на издадени акции		-	-
Откупени сопствени акции (-)		-	-
Законски резерви		338,361	329,004
Објективна вредност и останати резерви		(28,350)	(28,350)
Акумулирана добивка (загуба)		276,151	273,474
		1,472,183	1,460,149
Неконтролирано учество		-	-
Вкупно главнина		1,472,183	1,460,149
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити кои носат камата	23	44,454	18,790
Вкупно нетековни обврски		44,454	18,790
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи и други обврски	25	338,371	286,881
Краткорочни кредити	23	60,173	56,371
Вкупно тековни обврски		398,544	343,252
Вкупно обврски		442,998	362,042
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		1,915,181	1,822,191

РЕПЛЕК АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември

	Белеш.	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
Добивка (загуба) пред оданочување		150,548	110,280
Усогласување за:			
Амортизација на НПО	16	3,040	2,759
Амортизација на нематеријални средства	17	206	202
Исправка и отпис на побарувања	12	5,065	-
Исправк на вредноста на залихите		7,025	-
Приходи од отпис на обврски	9	(406)	
Капитална добивка/загуба од продажба и отпис на основни средства	9	1,749	974
Расходи (приходи) од камати, нето	13	1,353	165
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		168,580	114,380
Побарувања од продажба		(72,199)	97,878
Побарувања за дадени аванси		(20,517)	(2,824)
Останати тековни средства и АВР		27,500	6,275
Залихи		(39,111)	(33,360)
Обврски од добавувачи		26,902	28,651
Обврски за примени аванси		11,057	309
Останати тековни обврски и ПВР		7,890	6,238
Нето пари употребени во работењето		110,102	217,547
Платена камата		(2,709)	(2,890)
Платен данок од добивка		(6,596)	(19,110)
Нето парични текови од оперативни активности		100,797	195,547
Парични текови од вложувачки активности			
Повлечени (дадени) депозити во банки, нето	21	20,000	-
Наплатени (дадени) позајмици, нето		-	-
Примени камати	13	1,356	2,725
Нематеријални средства	17	-	-
Купување на недвижности, постројки и опрема	16	(76,580)	(58,844)
Стекнување на неконтролирано учество		-	(138)
Одливи за вложувања во подружници		20	-
Приливи од продажби на НПО	16	289	2,343
Нето парични текови од вложувачки активности		(54,915)	(53,914)
Парични текови од финансиски активности			
Искористени (отплатени) кредити	23	29,466	12,305
Продадени сопствени акции	24	-	-
Исплатени дивиденди, бруто		(121,631)	(118,236)
Нето парични текови од финансиски активности		(92,165)	(105,931)
Нето зголемување (намалување) на парични средства		(46,283)	35,702
Парични средства на почетокот на годината	22	120,914	85,212
Парични средства на крајот од годината	22	74,631	120,914

РЕПЛЕК АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Акционерски капитал	(Сопствени акции)	Резерви (законки и реинвестирани добивка)	Обективна вредност и останати резерви	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно главнина
Во илјади МКД								
На 01 јануари 2018	886,021	-	292,659	(28,350)	328,296	1,478,626	-	1,478,626
Корекции на почетна состојба	-	-	-	-	-	-	-	-
На 01 јануари 2018, корегирано	886,021	-	292,659	(28,350)	328,296	1,478,626	-	1,478,626
Сеопфатна добивка:								
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	99,952	99,952	-	99,952
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	99,952	99,952	-	99,952
Трансакции со сопствениците								
Издвојувања за резерви	-	-	6,345	-	(6,345)	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	(105,412)	(105,412)	-	(105,412)
Издвојување за реинвестирана добивка	-	-	30,000	-	(30,000)	-	-	-
Издвојување за данок на добивка и персонален данок за исплатена дивиденда и награди	-	-	-	-	(13,017)	(13,017)	-	(13,017)
На 31 декември 2018	886,021	-	329,004	(28,350)	273,474	1,460,149	-	1,460,149

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
Извештајот на ревизорите е на страна 1 и 2.

РЕПЛЕК АД - Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Акционерски капитал	(Сопствен и акции)	Резерви (законки и реинвестирани добивка)	Обективна вредност и останати резерви	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно главнина
Во илјади МКД								
На 01 јануари 2019	886,021	-	329,004	(28,350)	273,474	1,460,149	-	1,460,149
Корекции на почетна состојба	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2019, корегирано	886,021	-	329,004	(28,350)	273,474	1,460,149	-	1,460,149
Сеопфатна добивка:								
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	133,930	133,930	-	133,930
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	133,930	133,930	-	133,930
Трансакции со сопствениците								
Издвојувања за резерви	-	-	4,016	-	(4,016)	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	(8,624)	-	(97,793)	(106,417)	-	(106,417)
Издвојување за реинвестирана добивка	-	-	14,000	-	(14,000)	-	-	-
Братена реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за персонален данок за исплатена дивиденда	-	-	-	-	(15,499)	(15,499)	-	(15,499)
Евидентирање на загуби/добивки од подружници од предходни години по метод на главнина	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2018	886,021	-	(35)	(28,350)	55	20	-	20
			338,361	276,151	1,472,183			1,472,183

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
Извештајот на ревизорите е на страна 1 и 2.

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. Основни податоци и дејност

Основна дејност на Групацијата Реплек - Скопје (во понатамошниот текст Групацијата или Друштвото) е:

- промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала;
- производство и продажба на фармацевтски препарати;
- продажба на лекови на мало.

Споредни дејности на Групацијата се:

- Производство на парфеми и тоалетни препарати;
- Производство на хомогенизирани, хранливи препарати и диететска храна;
- Трговија на мало со мешовита стока во "Маркетот Реплек";
- Угостителски услуги во ресторанот "Ден и ноќ".

Вкупниот бројот на вработените во Групацијата изнесува 430 вработени (2018: 421 вработени).

Бројот на вработените, по друштва, во рамките на Групацијата е како што следува:

	2019	2018
1. Реплек АД	7	7
2. Реплек Фарм ДООЕЛ	373	360
3. ПЗУ Аптека Реплек	-	-
4. Реплек Маркет ДООЕЛ	61	54
Вкупно	441	421

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготвка на финансиските извештаи

Консолидираните финансиски извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 38, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија (Белешка 3.11).

2.3. Принципи на консолидација

Консолидацијата на финансиските извештаи на друштвата е извршена на следниот начин:

- Прво, се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските, капиталот, од билансот на состојба на 31 декември, како и приходите и расходите, од билансот на успех;
- Второ, во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 декември, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацијата;
- Трето, во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависните друштва (подружници) со состојба на 31 декември и салдото на делот од капиталот на тие друштва, кој се однесува на тие вложувања, а остатокот на капиталот, е прикажан во консолидираниот биланс на состојба како малцинско учество;
- Четврто, во целост се елиминираат приходите и расходите кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацијата.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.4. Подружници

Подружници се правни лица каде што матичното друштво има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во тие друштва. Постоењето на и ефектот од поседувањето на гласачката сила се зема во предвид при одредувањето на тоа дали Друштвото има контрола над тие правни лица. Вложувањата на Друштвото во подружниците се евидентирани во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

Подружниците се целосно консолидирани во моментот на воспоставување на контрола над истите од страна на Друштвото. Подружниците се исклучуваат од консолидација во моментот на престанок на контрола од страна на Друштвото.

Приложените консолидирани финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на матичното друштво и на следните подружници:

	2019	2018
	% на учество	% на учество
Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје	100.00%	100.00%
ПЗУ Аптека Реплек	100.00%	100.00%
Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје	100.00%	100.00%

2.5. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Групацијата применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации. Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случаувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.6. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изгответи врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Групацијата ќе продолжи да работи во докладна иднина. Групацијата нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики и проценки

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искајуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искајуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2019 и 2018, се следните:

	2019	2018
1 ЕУР =	61.4856 МКД	61.4950 МКД
1 USD =	54.9518 МКД	53.6887 МКД

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица, помалку искажани приходи со поврзани лица (2018: исто). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2018: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времени разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејстово на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 14.

3.6. Заработка по акција

Групацијата ја прикажува основната заработка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиоци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Залихи

Залихите се исказуваат според пониската од набавната вредност и нето реализацијоната вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализацијоната вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.10. Вложувања во хартии од вредност

Групацијата вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Групацијата ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се исказани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположиви за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.10. Вложувања во хартии од вредност (Продолжение)

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Групацијата вршила законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациониа резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и исказува издвоено во билансот на состојба.

Согласно точка 17 од објавениот МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки, ревалоризираните вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се исказува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.11. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација на НПО за 2019 година во однос на 2018 година се следните:

	2019	2018
Недвижности	0.1-0.2 %	0.1-0.2 %
Постројки и опрема	0.2-0.5 %	0.2-0.5 %
Транспортни средства	0.5 %	0.5 %
Компјутерска опрема	0.5 %	0.5 %
Канцелариски мебел	0.5 %	0.5 %

3.12. Нематеријални средства

(1) Општа објава

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Амортизацијата се пресметува поединечно. Се употребува пропорционална метода за пресметка на амортизацијата. Во 2019 година користена е стапка на амортизација за нематеријалните средства од 0.5% годишно (2018: 0.5% годишно).

3.13. Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се исказуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.15. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Групацијата и кои ги поседува истата се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Групацијата.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнататите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Групацијата е должна да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Групацијата. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Групацијата, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.11. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.16. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Групацијата сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се исказуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евидентацијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.17. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој ги дава Групацијата во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтиранот износ на користите.

Согласно законските одредби, Групацијата има право на распределба на дел од остварената добивка од претходната година за награди на менаџментот и вработените во Групацијата. Оваа распределба се врши согласно донесените одлуки на Собранието на акционери на Групацијата и истата се признава и евидентира како распределба на нето добивката, а не како расход согласно барањата на МСС 19 - Користи на вработените со оглед дека не се исполнети условите од МСС за нивно признавање како расход, а тоа се дека Друштвото нема дефинирани планови за учество на вработените во добивката, исплатата на наградите се менува од година во година и има различна висина на износот односно не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската за награди на крајот од тековната година.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Групацијата врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Групацијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Групацијата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Групацијата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.18. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Групацијата има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде применено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.19. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат. Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.20. Промени во сметководствени политики и проценки

Сметководствените политики се специфични принципи, основи, конвенции, правила и практики кои ги применува јединитетот при подготвување и презентирање на финансиските извештаи.

Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни слушувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивкта или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

Друштвото, за годината која завршува на 31 декември 2019, има промена на сметководствените проценки во делот на начинот на разграничување на платените трошоци за идни периоди. Имено, Друштвото има акумулирано трошоци кои се разграничуваат на идни периоди во вкупен износ од 83,206 илјади МКД (2018: 108,446 илјади МКД) кои во најголем дел претставуваат платени издатоци за регистрации на лекови, истражувања и развој и сл. и за кои проценка на Друштвото е истите да се расходуваат во период од 5 или 10 години во зависност од проценката, додека во 2019 година е евидентиран поголем расход со оглед дека проценката е корегирана. Табелата подолу ја прикажува промената на сметководствената проценка во начинот на расходување на платените издатоци:

Опис	Според нова проценка	Според проценка на 5 и 10 години	Нето ефект
Почетна состојба	108,446	35,051	(73,395)
Нови издатоци	7,027	7,027	-
Расходувано	(32,267)	(15,183)	17,084
Крајна состојба	83,206	26,895	(56,311)

4. Финансиски ризици и управување со истите

Групацијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Групацијата е изложена и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Групацијата нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Групацијата е изложена на можните флукутации на странските валути, чии ефекти се дадени во табелата подолу.

Ризик од промени на цените

Групацијата е изложена на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Групацијата.

4.2. Кредитен ризик

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање.

Групацијата нема значајна концетрација на кредитен ризик. Групацијата нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Групацијата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Групацијата има користено кредити, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Групацијата нема начин истиот да го намали.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверителни. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Групацијата нема вакви проблеми во своето работење.

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2019 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2019 година.

5. Утврдување на објективна вредност

Групацијата располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувања од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Групацијата врши финансирање на своето работење со сопствени средства како и со користење на краткорочни или долгорочни кредити од банки и други друштва. Групацијата континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година е следната:

	2019	2018
Обврски по кредити	104,627	75,161
Парични средства и депозити во банки	(74,631)	(140,914)
Нето обврски (пари)	29,996	(65,753)
Вкупен капитал	1,472,183	1,460,149
% на задолженост	2.04%	0.00%

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.2. Ризик од девизни валути

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2019	2018	2019	2018
ЕУР	201,337	136,811	179,004	162,712
УСД	2,427	10,156	56,920	63,852
Други	569	829	396	400
	204,333	147,796	236,320	226,964

Групацијата претежно е изложена на ЕУР и УСД.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2019	2018	2019	2018
ЕУР	2,233	(2,590)	(2,233)	2,590
УСД	(5,449)	(5,370)	5,449	5,370
други	17	43	(17)	(43)
Нето Ефект	(3,199)	(7,917)	3,199	7,917

6.3. Ризик од промени на каматите

Групацијата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите (Продолжение)

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември	
	2019	2018
Финансиски средства		
<i>Некаматоносни:</i>		
- Парични средства	235	319
- Побарувања од купувачи и други побарувања	241,678	188,758
- Вложувања во хартии од вредност и придржани друштва	156	156
	242,069	189,233
<i>Каматоносни со фиксна камата:</i>		
- Депозити во банки	-	20,000
	-	20,000
<i>Каматоносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	74,396	120,595
	74,396	120,595
	316,465	329,828
Финансиски обврски		
<i>Некаматоносни:</i>		
- Добавувачи и останати обврски	276,490	272,622
	276,490	272,622
<i>Каматоносни со фиксна камата:</i>		
- Кредити од банки	104,627	75,161
	104,627	75,161
<i>Каматоносни со променлива камата:</i>		
- Кредити од банки	-	-
	-	-
	381,117	347,783

Со оглед дека Групацијата не поседува значајни финансиски средства и обврски кои се договорени по варијабилни каматни стапки, зголемувањето или намалувањето на каматните стапки нема значајно влијание на финансиските резултати на Групацијата.

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Групацијата со состојба на 31 декември 2019 година според нивната доспеаност:

	од 1 до 3 месеци	од 3 до 6 месеци	од 6 до 12 месеци	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	74,631	-	-	-	74,631
Депозити во банки	0	-	-	-	0
Купувачи и останати	241,678	-	-	-	241,678
Вложувања	0	-	156	-	156
	316,309	-	156	-	316,465
Добавувачи и останати	276,490	-	-	-	276,490
Кредити	12,408	17,513	30,252	44,454	104,627
	288,898	17,513	30,252	44,454	381,117

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Групацијата со состојба на 31 декември 2018 година според нивната доспеаност:

	од 1 до 3 месеци	од 3 до 6 месеци	од 6 до 12 месеци	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	120,914	-	-	-	120,914
Депозити во банки	-	-	-	20,000	20,000
Купувачи и останати	188,758	-	-	-	188,758
Вложувања	-	-	156	-	156
	309,672	-	156	20,000	329,828
Добавувачи и останати	272,622	-	-	-	272,622
Кредити	4,698	9,395	42,278	18,790	75,161
	277,320	9,395	42,278	18,790	347,783

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти

7.1. Деловни сегменти

Групацијата во текот на своето работење е организирана во следните деловни сегменти:

- Фармација - производство и продажба на лекови и лековити средства,
- Медицина - продажба на медицински помагала и
- Трговија со разни стоки и угостителски услуги.

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2019 година како и останатите сегментни информации се следните:

	Фармација	Медицина	Трговија, угостит.и останато	Вкупно
Приходи од продажба	872,651	-	176,381	1,049,032
Останати опер. приходи	-	-	61,677	61,677
Оперативна добивка/резултат на сегментот	77,570	-	75,309	152,879
Приходи од финансирање				2,702
Расходи од финансирање				(5,033)
Бруто добивка				150,548
Данок од добивка				(16,618)
Нето добивка				133,930
Други информации				
Вкупни средства по сегменти	1,593,168	-	322,013	1,915,181
Вкупни обврски по сегменти	368,514	-	74,484	442,998
Амортизација по сегменти	2,700	-	546	3,246
Инвестиции во основ. средства	63,704	-	12,876	76,580

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти (Продолжение)

7.1. Деловни сегменти

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2018 година како и останатите сегментни информации се следните:

	Фармација	Медицина	Трговија, угостит.и останато	Вкупно
Приходи од продажба	801,065	-	173,674	974,739
Останати опер. приходи	-	-	15,716	15,716
Оперативна добивка/резултат на сегментот	82,070	-	30,074	112,144
Приходи од финансирање				4,368
Расходи од финансирање				(6,232)
Бруто добивка				110,280
Данок од добивка				(10,328)
Нето добивка				99,952
Други информации				
Вкупни средства по сегменти	1,497,522	-	324,669	1,822,191
Вкупни обврски по сегменти	297,535	-	64,507	362,042
Амортизација по сегменти	2,433	-	528	2,961
Инвестиции во основ. средства	48,359	-	10,485	58,844

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. Сегментно известување (Продолжение)

7.2. Географски сегменти

Република Македонија е матична земја за Групацијата, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и /тоа како што следува:

Продажби во:	2019	2018
Република Македонија	421,536	397,523
Југоисточна Европа	115,792	135,089
Останато	253,624	211,246
Русија	258,080	230,881
Вкупно	1,049,032	974,739

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

Вкупни средства во:	2019	2018
Република Македонија	1,720,117	1,698,344
Југоисточна Европа	39,173	43,707
Останато	46,389	14,341
Русија	109,502	65,799
Вкупно	1,915,181	1,822,191

Вкупни инвестиции во:	2019	2018
Република Македонија	76,580	58,844
Југоисточна Европа	-	-
Останато	-	-
САД	-	-
Друго	-	-
Вкупно	76,580	47,936

Информации за главни купувачи (над 10% од вкупен приход) за 2019 година: еден купувач со учество од 19% од вкупните приходи (2018: еден купувач со учество од 15% од вкупните приходи)

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Приходи од продажба на стоки за фармација	872,651	801,065
Приходи од продажба на стоки за медицина	-	-
Приходи од продажба на стоки -Хубо маркет	157,660	157,874
Приходи од продажба на услуги и стоки -ресторант	18,721	15,800
Вкупно приходи од продажба	1,049,032	974,739

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Приходи од наплатени отписани побарувања	406	165
Останати приходи	61,271	12,189
Вкупно останати оперативни приходи	61,677	12,354

10. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Потрошени сировини и материјали	416,191	378,517
Потрошена енергија	18,020	16,162
Потрошени резервни делови	4,564	3,752
Потрошен ситен инвентар	1,008	412
Вкупно трошоци за материјали и сировини	439,783	398,843

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Бруто плати на вработени	278,073	253,241
Останати трошоци за вработетни	11,754	11,749
Вкупно трошоци за вработени	289,827	264,990

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Транспортни и ПТТ услуги	10,594	10,764
Исправка на вредноста на побарувања	5,065	257
Останати услуги	5,371	4,767
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	2,610	4,040
Банкарски услуги и трошоци за платниот промет	3,620	3,396
Реклама, презентација и спонзорство	6,556	5,884
Трошоци за регистрација на лекови	14,606	3,012
Сегашна вредност на продадени основни средства	1,749	974
Трошоци за преставништва	-	3,801
Дополнително одобрени работи	14,385	20,245
Останати оперативни расходи	21,180	22,287
Вкупно останати оперативни расходи	85,736	79,427

13. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ, НЕТО

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Приходи од камати	1,356	2,725
Позитивни курсни разлики	1,346	1,643
	2,702	4,368
Расходи за камати	(2,709)	(2,890)
Негативни курсни разлики	(2,324)	(3,342)
	(5,033)	(6,232)
Нето приходи (расходи) од финансирање	(2,331)	(1,864)

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

14. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Тековен данок од добивка	16,618	10,328
Одложен данок од добивка	-	-
Вкупно останати оперативни расходи	16,618	10,328

Усогласување на законска со ефективна даночна стапка:

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Добивка за годината	150,548	110,280
Елиминации од консолидација и ослободувања	(1,719)	1,601
Непризнаени расходи и помалку исказани приходи:		
Репрезентација и спонзорства	7,249	9,079
Расходи кои не се поврзани со дејноста	1,264	-
Надомести на вработени	188	319
Надомести на членови на органи на управување	683	-
Исправка на вредност на побарувања	6,716	3,978
Кало, растур, крш и кусоци	6,712	6,570
Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани	3,059	-
СВ на основни средства кои не се користат	1,749	-
Друго	4,497	1,452
Даночна основа пред даночни ослободувања	180,946	133,279
Даночен кредит	-	-
Извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	(14,000)	(30,000)
Даночна основа	166,946	103,279
Данок од добивка	16,695	10,328
Други ослободувања	(77)	-
Данок од добивка	16,618	10,328
Добивка пред оданочување	150,548	110,280
Ефективна даночна стапка	11.09%	9.37%

15. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

a) основна заработка по акција

Нето добивка која им припаѓа на имателите на акции
 Нето добивка за годината
 Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции (-)

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
	133,930	99,952
	133,930	99,952

број на акции
2019 **2018**

Пондериран просечен број на обичните акции
 Издадени обични акции на 1 јануари
 Ефекти од промени на бројот на обични акции:
 Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември
 Основна заработка по акција (во МКД)

	2019	2018
	25,920	25,920
	25,920	25,920

	2019	2018
	5,167	3,856

16. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште (000) МКД	Градежни објекти (000) МКД	Опрема и транспорт (000) МКД	Инвест. во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари	11,517	435,070	932,888	2,682	1,382,157
Нови набавки	-	15,200	61,106	274	76,580
Пренос од инвестиции	-	-	1,300	(1,300)	-
Расход	-	-	(554)	-	(554)
Продажби	-	(1,719)	(4,589)	-	(6,308)
Други намалувања	-	-	-	-	-
Состојба со 31 декември	11,517	448,551	990,151	1,656	1,451,875
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари	-	86,238	148,462	-	234,700
Амортизација	-	445	2,595	-	3,040
Расход	-	-	(554)	-	(554)
Продажби	-	(1,069)	(3,201)	-	(4,270)
Состојба со 31 декември	-	85,614	147,302	-	232,916
Сегашна вредност на:					
31.12.2019 година	11,517	362,937	842,849	1,656	1,218,959
31.12.2018 година	11,517	348,832	784,426	54,617	1,147,457

Сопственост над земјиште и објекти

Групацијата е сопственик на објектите, а земјиштето е со право на користење. НПО се користат за обавување на дејноста на Групацијата.

Заложени средства

Сите недвижности со кои располага Групацијата се користат за обавување на нејзините активности. Со состојба на 31 декември 2019 година, не постојат недвижности кои се заложени под хипотека заради обезбедување на обврски (2018: нема).

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Нематеријалните средства во износ од 10,569 илјади МКД (2018: 10,774 илјади МКД) ги опфаќаат направените трошоци при основање на Друштвото Реплек Фарм ДООЕЛ пред отпочнување на неговото работење. Амортизацијата се пресметува согласно сметководствената проценка дадена во белешките на овие финансиски извештаи.

18. ВЛОЖУВАЊА

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Акции од останати друштва (некотирани)	18	18
Вложувања во придружени друштва	138	138
	156	156
Вкупно пред исправка на вредноста	156	156
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	156	156

19. ЗАЛИХИ

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Материјали	134,079	110,262
Резервни делови	2,570	3,844
Ситен инвентар, амбалажа	3,792	3,778
Производство во тек	21,550	14,386
Готови производи	31,691	30,478
Трговски стоки за препродажба	40,119	38,967
Вкупно залихи	233,801	201,715

Заклучно со 31 декември 2019 година Групацијата нема дадено залихи под залог како обезбедување за земени кредити и гаранции од банки.

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

20. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ И ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Купувачи во земјата	60,625	50,232
Купувачи во странство	172,211	115,679
	232,836	165,911
Исправка на вредноста	(50)	(259)
Вкупно нето побарувања од купувачи	232,786	165,652
Дадени аванси	31,122	10,605
Дадени позајмици	-	-
Побарувања за ДДВ	16,004	15,509
Побарувања за данок од добивка	1,418	5,679
Побарувања по основ на судски одлуки	8,892	12,503
Однапред платени трошоци	83,205	108,446
Останато	3,638	2,781
Вкупно побарувања од купувачи	377,065	321,175
<i>Промени во исправка на вредноста за годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	259	520
Нови сомнителни побарувања	-	-
Наплати на сомнителни побарувања	-	-
Отписи	(209)	(261)
Состојба на 31 декември	50	259

Со состојба на 31 декември 2019 година, однапред платените трошоци во износ од 83,205 илјади МКД во најголем дел се состојат од однапред платени трошоци за регистрација на лекови од страна на подружницата Реплек фарм ДООЕЛ Скопје, кои се амортизираат на расходи согласно периодот на добиената дозвола за производство на одреден лек.

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Старосна структура на побарувања од продажба:		
До 1 година	221,815	154,593
Од 1 до 3 години	443	720
Над 3 години	10,578	10,598
Вкупно бруто побарувања	232,836	165,911

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

21. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Деловна банка	-	20,000
Вкупно депозити во банки	-	20,000

Со состојба на 31 декември 2019 година, Друштвото нема депозити во деловни банки (2018: 20,000 илјади МКД).

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Денарски жиро сметки кај банки	65,272	96,874
Девизни сметки кај банки	9,124	23,721
Готовина во благајни	235	319
Вкупно парични средства	74,631	120,914

23. КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Структура на кредитите:		
Долгорочен кредит од деловна банка од РМ	29,811	18,790
Тековен дел од долгорочните кредити	41,146	56,371
Долгорочен кредит од деловна банка од РМ	14,643	-
Тековен дел од долгорочните кредити	16,107	-
Краткорочна позајмица од придружени друштва	2,920	-
Вкупно кредити	104,627	75,161

Обврските по основ на кредити во износ од 70,957 илјади МКД (2018: 75,161 илјади МКД) произлегуваат од долгочен кредит во износ од 1,100,000 ЕУР, отплата во месечни рати и рок на доспевање до април 2020 година, и долгочен кредит во износ од 1,100,000 ЕУР, отплата во месечни рати и рок на доспевање до април 2020 година и долгочен кредит во износ од 1,000,000 ЕУР, отплата во месечни рати и рок на доспевање до април 2022 година.

Друштвот има искористено кредит во износ од 30,750 илјади МКД, со рок на отплата во 24 месечни рати, со вклучен грејс период од 3 месеци.

Примените краткорочни позајмици во вкупен износ од 2,920 илјади МКД се краткорочни обврски спрема придружени друштва.

24. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2019 акции	2018 акции
<i>Издадени и целосно уплатени:</i>		
Обични акции	25,920	25,920
Приоритетни акции	-	-
	25,920	25,920

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Со состојба на 31 декември 2019 година, Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Номиналната вредност на една акција изнесува 562.42 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од вкупно издадените акции со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година:

	2019 %	2018 %
Душан Пецовски	11.92%	11.92%
Славица Туцарова	11.57%	11.57%
Иван Туцаров	11.42%	11.42%
Ситко Дооел Скопје	6.10%	6.10%
Владимир Пецовски	5.79%	5.79%
Сава Пензиски Фонд (отворен задолжителен пензиски фонд)	7.13%	6.96%

Друштвото заклучно со 31.12.2019 година не поседува сопствени (трезорски) акции.

Акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на хартии од вредност (Македонска берза) во Република Македонија. Последната пазарна вредност на една акција на Друштвото во 2019 година изнесува 77,000 МКД (во 2018: 70,040 МКД).

Во рамките на вкупниот капитал е евидентирана разлика во износ од 28,350 илјади МКД како објективна вредност и останати резерви по основ на усогласување на номиналната вредност на акционерскиот капитал со состојбата во теговскиот регистар и ЦДХВ.

25. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ДРУГИ ОБВРСКИ

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Добавувачи во земјата	128,989	104,995
Добавувачи во странство	130,853	128,350
Примени аванси	34,510	23,453
Обврски за ДДВ	1,360	2,099
Обврски за данок од добивка	7,039	1,278
Обврски кон вработени	16,071	15,532
Обврски за даноци и придонеси од плати	8,152	7,496
Одложено признавање на приходи од државни подршки	10,121	3,083
Обврски за дивиденди	577	292
Останато	699	303
Вкупно обврски кон добавувачи и други обврски	338,371	286,881

26. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

На годишното собрание на Друштвото за 2019 година, кое ќе се одржи во текот на 2020 година, ќе се изврши распределба на остварената добивка за 2019 година. Овие финансиски извештаи не ја содржат оваа распределба, со оглед дека истата ќе биде исказана во Извештајот за промените во капиталот за 2020 година.

На годишното собрание на акционери во 2019 година, Друштвото има одобрено нето дивиденди за обични акции во износ од 106,416 илјади МКД или 3,998 МКД по акција и истата е прикажана како намалување на акумулираната добивка во 2019 година.

На годишното собрание на акционери во 2018 година, Друштвото има одобрено нето дивиденди за обични акции во износ од 105,412 илјади МКД или 4,000 МКД по акција и истата е прикажана како намалување на акумулираната добивка во 2018 година.

27. ПРИМЕНИ СТОКИ НА КОНСИГНАЦИЈА

Со состојба на 31 декември 2019 година, вкупниот износ на примените стоки на чување од Бирото за стокови резерви изнесува 25,200 илјади МКД. Овие стоки му припаѓаат на консигнаторот се додека не се продадат и не се евидентираат во билансот на состојба на Друштвото, туку само вонбилансно.

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

a) Судски спорови

Групацијата е вклучено во неколку судски постапки во кои истата е тужена во вкупен износ од 37,353 илјади МКД (2018: 37,353 илјади МКД), од кои најзначајна е тужбата од домашно правно лице во износ од 37,256 илјади МКД по основ на изгубена добивка. Постапката за решавање на овие спорови е во тек и со оглед на неизвесноста од исходот на ваквите спорови, потенцијални обврски не се признааени.

Од друга страна, Групацијата се јавува како тужител во неколку судски постапки во вкупен износ од 438,255 илјади МКД од кои најзначајна е тужбата спрема домашно правно лице во износ од 424,275 илјади МКД по основ на надомест на штета и изгубена добивка. Спорот е во второстепена постапка. Потенцијални средства не се признаваат во финансиските извештаи.

б) Гаранции

Групацијата нема издадено гаранции во корист на трети лица за обезбедување на нивни обврски.

Со состојба на 31 декември 2019 година, Групацијата има обезбедено повеќе банкарски гаранции издадени за обезбедување на плаќање на различни обврски спрема трети лица и гаранции за учества на тендери во вкупен износ од 1,710 илјади МКД чии рокови на доспевање најдоцна до март 2021 година (2018: износ од 1,957 илјади МКД).

29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во текот на 2019 и 2018 година, матичното друштво има трансакции со своите подружници, при што истите се целосно елиминирани за целите на овие финансиски извештаи.

Трансакциите со овие поврзани субјекти се како што следува:

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (Продолжение)

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
<i>Трансакции меѓу поврзаните субјекти:</i>		
Побарувања	66,524	51,444
Дадени заеми и камати	7,349	8,286
Обврски за примени позајмици и камати	7,349	8,286
Обврски спрема добавувачите	66,524	51,444
Приходи од продажба	57,282	45,979
Останати приходи	20,840	15,725
Приходи од камати	286	434
Расходи на продадени стоки	(49,249)	(42,017)
Расходи за репрезентација	(1,302)	(1,035)
Трошоци за вработени	(6,675)	(3,984)
Услуги	(17,142)	(14,668)
Раходи за камати	(286)	(434)
Отпис на по побарувања	(3,754)	(3,522)

30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По датумот на известување не се случиле настани кои имаат материјално значење на деловните активности на Групацијата.

**Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и
годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Консолидираната Годишна сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува консолидиран биланс на состојба и консолидиран биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Консолидираната Годишна сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Консолидирана Годишна сметка за 2019 година

- Консолидиран Биланс на состојба
- Консолидиран Биланс на успех
- Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 04069927

Целосно име: Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:
 Објаснувачки белешки
 Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.229.686.861,00			1.158.388.680,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	10.570.100,00			10.773.134,00
8	- - Останати нематеријални средства	10.570.100,00			10.773.134,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.218.958.373,00			1.147.457.155,00
10	- - Недвижности (011+012)	385.966.098,00			371.860.412,00
11	- - Земјиште	11.515.968,00			11.515.968,00
12	- - Градежни објекти	374.450.130,00			360.344.444,00
13	- - Постројки и опрема	724.059.100,00			675.154.560,00
14	- - Транспортни средства	44.013.461,00			41.836.732,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	63.264.385,00			55.923.808,00
18	- - Материјални средства во подготвка	1.655.329,00			2.681.643,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	158.388,00			158.391,00
23	- - Вложувања во придржани друштва и учества во заеднички вложувања	158.388,00			158.391,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	601.955.979,00			554.186.751,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	233.800.801,00			201.715.272,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	134.077.764,00			110.262.782,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	6.362.517,00			7.622.239,00
40	- - Залихи на недовршени производи и полупроизводи	21.550.345,00			14.385.972,00
41	- - Залихи на готови производи	31.690.467,00			30.468.797,00
42	- - Залихи на трговски стоки	40.119.708,00			38.975.482,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	293.524.146,00			211.557.488,00
47	- - Побарувања од купувачи	233.166.206,00			166.281.946,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	31.121.995,00			10.605.310,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	17.489.270,00			21.268.234,00
50	- - Побарувања од вработените	2.779.501,00			865.434,00
51	- - Останати краткорочни побарувања	8.967.174,00			12.536.564,00
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)				20.000.000,00
58	- - Останати краткорочни финансиски средства				20.000.000,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	74.631.032,00			120.913.991,00
60	- - Парични средства	74.631.032,00			120.913.991,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	83.538.723,00			109.615.749,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.915.181.563,00			1.822.191.180,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.472.184.956,00			1.460.149.210,00

66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	886.020.801,00	886.020.801,00
70	- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	-28.349.153,00	-28.349.153,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	338.361.250,00	329.003.620,00
72	- - Законски резерви	240.523.262,00	245.165.632,00
74	- - Останати резерви	97.837.988,00	83.837.988,00
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	142.221.967,00	173.522.432,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	133.930.091,00	99.951.510,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	432.564.284,00	358.682.791,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	44.454.054,00	18.790.134,00
90	- - Обврски по заеми и кредити	44.454.054,00	18.790.134,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	388.110.230,00	339.892.657,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	259.367.802,00	232.883.970,00
98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	34.983.407,00	23.914.783,00
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	8.150.719,00	7.496.215,00
100	- - Обврски кон вработените	16.070.885,00	15.393.555,00
101	- - Тековни даночни обврски	8.787.694,00	3.402.281,00
103	- - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	2.919.982,00	
104	- - Обврски по заеми и кредити	57.252.809,00	56.370.419,00
106	- - Обврски по основ на учество во резултатот	576.932,00	293.070,00
108	- - Останати краткорочни обврски		138.364,00
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	10.432.323,00	3.359.179,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.915.181.563,00	1.822.191.180,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.122.734.883,00			1.001.477.730,00
202	- - Приходи од продажба	1.049.284.167,00			974.867.560,00
203	- - Останати приходи	63.861.541,00			17.155.926,00
204	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	44.854.769,00			29.356.543,00
205	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	54.980.800,00			45.199.219,00
206	- - Капитализирано сопствено производство и услуги	9.589.175,00			9.454.244,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	979.980.921,00			905.175.839,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	431.642.138,00			395.116.638,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	148.115.463,00			146.690.724,00
210	- - Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.363.680,00			4.739.009,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	32.887.165,00			29.309.316,00
212	- - Останати трошоци од работењето	40.803.915,00			32.987.729,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	289.827.047,00			264.991.693,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	184.582.001,00			170.198.558,00
215	- - Трошоци за даноци на плата и надоместоци на плата	17.241.593,00			14.876.874,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	76.249.282,00			68.165.898,00
217	- - Останати трошоци за вработените	11.754.171,00			11.750.363,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	3.246.234,00			2.960.650,00
222	- - Останати расходи од работењето	31.095.279,00			28.380.080,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.701.810,00			4.368.262,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со	1.356.611,00			2.725.122,00

	неповрзани друштва		
231	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.345.199,00	1.643.140,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	5.033.241,00	6.233.311,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.709.669,00	2.891.020,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.323.572,00	3.342.291,00
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	150.548.562,00	110.279.518,00
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	150.548.562,00	110.279.518,00
252	- - Данок на добивка	16.618.471,00	10.328.008,00
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	133.930.091,00	99.951.510,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	421,00	401,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	133.930.091,00	99.951.510,00
260	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	133.930.091,00	99.951.510,00
264	- - ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	5.167,00	3.856,00
269	- - Добивка за годината	133.930.091,00	99.951.510,00
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	133.930.091,00	99.951.510,00
289	- - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	133.930.091,00	99.951.510,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	- - Земјишта	11.515.968,00			11.515.968,00
631	- - Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	448.551.555,00			435.069.681,00
633	- - Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	74.101.425,00			74.725.237,00
634	- - Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	374.450.130,00			360.344.444,00
643	- - Набавна вредност на компјутерска опрема	40.561.449,00			37.650.803,00
645	- - Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	22.008.502,00			21.877.005,00
646	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	18.552.947,00			15.773.797,00
667	- - Вложувања во удели во трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	158.388,00			158.391,00
668	- - Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	68.893.730,00			52.666.318,00
671	- - Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	92.886.843,00			112.915.356,00
672	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	17.489.270,00			21.268.234,00
673	- - Останати побарувања од физички лица , трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	2.779.501,00			858.434,00
674	- - Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 095 од БС)	2.919.982,00			

	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	886.020.801,00	886.020.801,00
679	- - Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	128.988.213,00	104.994.537,00
684	- - Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	888.364,00	3.923.416,00
687	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирали од буџет	16.938.413,00	10.898.496,00
688	- - Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	16.070.885,00	15.778.687,00
692	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	421.536.434,00	397.522.579,00
693	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	627.495.824,00	577.212.856,00
694	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	83.746.460,00	77.327.073,00
699	- - Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	94.740,00	
703	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	2.436.658,00	4.903.029,00
704	- - Наплатени отписани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	406.404,00	164.571,00
706	- - Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	69.763,00	20.218,00
707	- - Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	69.763,00	20.218,00
710	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	60.853.976,00	12.041.108,00
711	- - Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	46.400.180,00	125.306,00
717	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	291.475.388,00	250.323.308,00
720	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	855.020,00	988.987,00
721	- - Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	92.704.662,00	104.669.990,00
722	- - Униформи-заштитна облека и обувки	2.419.005,00	2.103.208,00
723	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	572.203,00	1.364.822,00
725	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	13.666.596,00	11.433.235,00
726	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	4.353.514,00	4.729.274,00
727	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	4.027.341,00	2.914.274,00
728	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	302.832,00	283.575,00
729	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	47.293,00	995.444,00
730	- - Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	7.954.006,00	7.270.260,00
731	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.590.702,00	1.507.351,00
732	- - ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	1.003.272,00	963.895,00

740	- - Вкалкуирани надомести за време на боледување	3.879.100,00	3.548.310,00
741	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	293.844,00	230.682,00
744	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	5.231.016,00	4.841.805,00
745	- - Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	410.237,00	20.000,00
747	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	4.495.379,00	5.423.249,00
748	- - Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	1.212.840,00	1.512.443,00
749	- - Надомести на трошоците на вработените и подарици (< или = АОП 217 од БУ)	5.560.382,00	5.083.446,00
753	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	969.245,00	862.447,00
757	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.062.189,00	
758	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	674.370,00	846.556,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	7.952.444,00	9.467.631,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.332.548,00	892.463,00
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	2.619.893,00	3.403.089,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.851.005,00	3.556.618,00
763	- - Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	165.352,00	149.657,00
764	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	49.000,00	50.850,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	22.369.986,00	13.321.419,00
766	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	3.090,00	40.173,00
769	- - Исплатени дивиденди	106.132.788,00	105.218.742,00
770	- - Реинвестирана добивка	97.837.988,00	83.837.988,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	446,00	404,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2146	- 21.20 - Производство на фармацевтски препарати	874.994.966,00			
2357	- 46.46 - Трговија на големо со фармацевтски производи	67.794.954,00			
2377	- 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо	16.655.838,00			
2379	- 47.19 - Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници	146.388.141,00			
2403	- 47.73 - Аптеки	60.742,00			
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготвка и послужување на храна	19.542.052,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за 2019 година

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ГРУПАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ -
ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

1. Вовед

Групацијата Реплек Скопје ја извршува дејноста преку 4 правни субјекти:

- **РЕПЛЕК АД Скопје** – веледрогерија за големопродажба на лекови, медицински помагала и медицинска опрема.
- **РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје** – фабрика за лекови и хемиски производи, сертифицирана од Министерството за здравство за производство на лекови наменети за перорална и локална употреба во цврсти, полуцврсти и течни дозажни форми. Производниот процес на РЕПЛЕК ФАРМ е сертифициран со Европски и национален GMP сертификат. Во 2014 година добиена е IPPC дозвола од Министерство за животна средина и просторно планирање.

Реплек Фарм ДООЕЛ има голем број на регистрирани лекови во Р. Македонија и во повеќе странски земји, со што ја потврдува тенденцијата за извозно ориентирана компанија.

- **РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје** – друштво за трговија на големо и мало, увоз – извоз и услуги во чии состав се: (1) голем маркет РЕПЛЕК МАРКЕТ; и (2) екслузивниот ресторант „Ден и Ноќ“. Реплек АД Скопје е основач и сопственик на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје.
- **ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК** – на ден 27.12.2019 година е извршено бришење на ПЗУ Аптека Реплек од Централен Регистар на Република Северна Македонија по пат на ликвидација.

2. Клучни финансиски индикатори

Реплек АД

Веледрогеријата Реплек АД, во деловната 2019 година ги оствари следните резултати:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	173.553
Вкупни расходи	93.423
Добивка пред оданочување	80.130
Данок на добивка	392
Добивка по оданочување	79.738
■	

Приходот на веледрогеријата Реплек АД примарно произлегува од продажба на ОТЦ програмата од Реплек Фарм дооел Скопје, продажба кон јавни здравствени установи, веледрогерии, приходи од наемници и финансиски приходи. Дел од остварената добивка пред оданочување произлегува од евидентираните приходи од вложувања во поврзаните субјекти во износ од МКД 83.214 илјади, од остварениот резултат во 2018 година.

Реплек Фарм Дооел

- РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ учествува со значителен дел во финансиските резултати на Групацијата РЕПЛЕК:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	933.696
Вкупни расходи	783.493
Добивка пред оданочување	150.203
Данок на добивка	15.581
Добивка по оданочување	134.622
■	

Во консолидираната добивка на Групацијата, РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ учествува со 99,77%.

2019 Година е посебна година со потврдување на високите стандарди за квалитет на производството на фабриката (ГМП сертифицирање) од страна на повеќе странски инспекции и успешно е имплементирана серијализација за извоз во Полска.

Реплек Фарм Дооел Скопје, фабриката за фармацевтски-хемиски производи во текот на 2019 година, успешно продолжи да ги имплементира најновите стандарди предложени од страна на Европската Агенција за лекови за регулирање на пазарот и прометот со квалитетни и безбедни лекови, посебно стандардите за максимална безбедност од било каков промет со фалсификувани лекови. Имплементацијата на овие високи стандарди во производството на лекови, познати и како СЕРИЈАЛИЗАЦИЈА (посебно кодирање на секоја кутија произведен лек со специфичен идентификационен број доделен само за тој лек и само од тој производител) брзо станаа стандарди на светско ниво, прифатени од голем број држави и вон Европската Унија, како Русија, Соединетите Американски Држави и други. Следејќи ги овие директиви, Реплек Фарм успешно го имплементира стандардот за СЕРИЈАЛИЗАЦИЈА на своите лековите, воспостави одлична соработка со соодветни информатички компании од овој тип, направи соодветна инвестиција со набавка на соодветна опрема и во Јуни 2019 година, успешно лансира свој производ за извоз и продажба на пазарот во Полска: Fluxazol (fluconazole) капсули од 50mg, 100mg, 150 mg и 200mg. Со овој извоз Реплек Фарм влезе во семејството на Европските производители со висока квалификација за квалитет и стана препознатлив на пазарот во Европа со успешно спроведена серијализација.

Потврда на СТАНДАРДИТЕ НА ВИСОКО КВАЛИТЕТНА ФАБРИКА за производство на лекови, заради успешно завршените

инспекции за проверка на производството под GMP стандардите (стандарди за Добра Производна Пракса) се:

- Добиен Позитивен Извештај од државна инспекција на фабриката од Русија за течни и полуцврсти дозирани форми (спреј, масти, гелови)
- Добиен Позитивен Извештај од државна инспекција на фабриката од Либија
- Добиен Позитивен Извештај од инспекција на фабриката од партнери од Србија
- Добиен Позитивен Извештај од инспекција на фабриката од партнери од Полска
- Добиен Позитивен Извештај од инспекција на фабриката од партнери од Грузија

Врз основа на добиените GMP сертификати се започна успешна соработка и извоз кон Либија, Полска, односно се потврдија и понатамошните извози кон Русија, Србија, Грузија и други земји.

Се воспостави нов ДОГОВОР за соработка и производство со една од најпознатите европски генерички фабрики од Унгарија за продажби на ОРАЛСЕПТ портфолио во Русија.

Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје, исто така во областа на лековите, ги продолжи трендовите и тенденцијата за освојување на странските пазари со завршување на повеќе регистрации на нови лекови во Русија, успешно завршени во континуитет обнови на регистрации во Ерменија, Казахстан, Молдавија, успешни извози во Виетнам на регистрирани лекови, како и зголемен извоз и соработка со досегашните партнери од Русија и Ирак.

Реплек Фарм успешно го доби и Сертификатот за GMP производство на екстракти од медицински канабис (екстракција и производство на производи од канабис за медицински цели), со што стана ЛИДЕР во регионот и пошироко за овој тип на производство и производи.

Реплек Фарм и во 2019 година успешно продолжи да ги следи новите трендови во фармацијата, да ги осовременува своите капацитети, да ја подобрува работната средина за своите вработени и да го зголемува бројот на вработените и професионалноста на истите, односно ја интензивираше и научната соработка со соодветните факултети во Република Северна Македонија.

РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ

• **РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ со вршење на дејностите продажба на стоки на мало и големо преку маркетот и угостителски услуги преку ресторанот „Ден и Ноќ“ и во текот на 2019 година оствари позитивни финансиски резултати:**

	(МКД 000)
Вкупни приходи	187.915
Вкупни расходи	186.191
Добивка пред оданочување	1.724
Данок на добивка	646
Добивка по оданочување	1.078

Во консолидираната добивка на Групацијата, РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ учествува со 1,15%.

ПЗУ Аптека Реплек

- ПЗУ Аптека Реплек ги оствари следните финансиски резултати во 2019 година:

	(МКД 000)
Вкупни приходи	1.781
Вкупни расходи	314
Добивка пред оданочување	1.467
Данок на вкупен приход	0
Добивка по оданочување	1.467

Во 2019 година ПЗУ Аптека Реплек нема деловни активности. На ден 27.12.2019 година е извршено бришење на ПЗУ Аптека Реплек од Централен Регистар на Република Северна Македонија по пат на ликвидација.

Групација Реплек

- Групацијата Реплек ги постигна следните консолидирани финансиски резултати во деловната 2019 година:

Консолидирани финансиски резултати	(МКД 000)
Вкупни приходи	1.135.563
Вкупни расходи	985.014
Добивка пред оданочување	150.549
Данок на добивка	16.619
Добивка по оданочување	133.930

- Консолидираната добивка на Групацијата за 2019 година произлегува од следните финансиски резултати на друштвата во сопственост на Реплек АД:

Субјект	Добивка пред оданочување (МКД 000)
Реплек АД	-3.084
Реплек Фарм	150.203
Реплек и Хубо	1.724
ПЗУ Аптека Реплек	1.467
Ефект од ликвидација на подружница	239
Консолидирана добивка	150.549

Индикаторите за профитабилност ја потврдуваат тенденцијата на успешно работење на компанијата:

Показател	%
Бруто профитна маржа	13,26%
Нето профитна маржа	11,79%
Поврат на капиталот	9,13%

Добивката по акција изнесува 5.167 МКД.

Индикаторите за ликвидност и солвентност покажуваат висока финансиска стабилност на Компанијата:

Показател	Коефициент
Тековна ликвидност	1,55
Брза ликвидност	0,95
Капитал / Вкупни средства	0,77

Индикаторите на тековното и долготочното работење на Групацијата покажуваат оптимална динамика на обртот на залихите и побарувањата:

Показател	Коефициент
Економичност	1,15
Обрт на залихи	3,23
Денови на обрт на залихите	113
Обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК	5,25
Денови на обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК	69

- На крајот на 2019 година, Групацијата Реплек располага со активи во износ од МКД 1.915.182 илјади, со следната структура:
 - тековни средства во износ од МКД 685.495 илјади (средства на жиро сметки, залихи, побарувања од купувачите, краткорочни финансиски вложувања), што претставува 36% од активата;
 - постојани средства во износ од МКД 1.229.687 илјади, што претставува 64% од активата.
- Вкупниот капитал и резервите изнесуваат МКД 1.472.185 илјади и учествува со 76,87% во вкупните извори на средства.
- Вкупните бруто годишни примања на Надзорниот и Управниот одбор во 2019 година изнесуваат МКД 5.634 илјади и МКД 18.336 илјади, соодветно, по основ на редовна плата и како доход од работа на членовите на Управниот одбор.
- Во текот на 2019 година Управниот одбор ги одржа следните седници:

- На ден 09.01.2019 година се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-77/2 за одобрување на уплата на оснивачки влог во Друштвото РХ ФАРМА ДОО Скопје во износ од 2.250 Евра.
- На ден 08.02.2019 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-487/1 за усвојување на Извештајот за попис на средствата и изворите на средствата на групацијата РЕПЛЕК со состојба на 31.12.2018 година.
- На ден 25.02.2019 се одржа седница за донесување на (1) Одлука бр. 02-676/2 за усвојување на Годишна сметка за 2018 година на РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје; (2) Одлука бр. 02-676/3 за распределба на добивката според Годишна сметка за 2018 година на РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје.
- На ден 26.02.2019 се одржа седница за донесување на (1) Одлука бр. 02-730/2 за усвојување на Годишна сметка за 2018 година на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје; (2) Одлука бр. 02-730/3 за усвојување на Годишна сметка за 2018 година на ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК Скопје.
- На ден 26.02.2019 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-747/2 за распределба на добивката според годишната сметка за 2018 година на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје.
- На ден 28.02.2019 година Управниот одбор ја разгледа Годишната сметка за 2018 година на РЕПЛЕК АД и утврди Предлог одлуки кои ги доставува до Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД и тоа: Предлог одлука за усвојување на годишната сметка за 2018 година, Предлог одлука за распределба на добивка по годишна сметка за 2018 година, Предлог одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2018 година, донесе Одлука бр. 02-782/2 за утврдување на дивиденден календар како и донесе Одлука бр. 02-782/3 за свикување на Годишното собрание и го утврди дневниот ред.

- На ден 23.04.2019 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-1533/1 за исплата на дивиденда во висина од 70% од утврдениот износ по акција на акционерите на РЕПЛЕК АД Скопје по Годишна сметка од 2018 година.
- На ден 31.05.2019 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-1926/1 за исплата на останатиот дел од дивидендата на акционерите на РЕПЛЕК АД Скопје по Годишна сметка од 2018 год.
- На ден 12.07.2019 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-2493/1 за престанување со работа – затворање на ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК Реплек Скопје, Одлука бр. 02-2494/1 за отповикување на директор и негово назначување за ликвидатор, Одлука бр. 02-2492/1 за промена на назив на Друштвото.
- На ден 22.11.2019 се одржа седница за донесување на (1) Одлука бр. 02-3985/1 за попис на средствата и обврските со состојба 31.12.2019 година во РЕПЛЕК АД Скопје, РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје, РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје и ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК Скопје; (2) Одлука бр. 02-3986/1 за формирање на комисии за попис; (3) Решение бр. 02-3987/1 за попис на стокови резерви на Република Македонија кои се чуваат во РЕПЛЕК АД Скопје со состојба 31.12.2019 година.
- На ден 23.12.2019 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-4378/1 за бришење на ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК Реплек Скопје и разрешување на ликвидатор и Одлука бр. 02-4379/1 за одобрување на работата на ликвидаторот, Извештајот за работата и поднесената Годишна сметка на Друштво.

Претседател на Управен одбор

Иван Туцаров

Членови на Управен одбор:

1. Данища Зимбакова

2. Лилјана Макрадули

3. Сузана Милошевска

4. Душан Пецовски